

**ПРОТОКОЛ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИЈА ВО ЗОНА НА КАРАНТИН  
ОПШТИНА ДЕБАР /ЦЕНТАР ЖУПА**

„Дезинфекција“ е збир на постапки за уништување, инхибирање на растот и размножувањето на патогените микроорганизми на површината на телото, во секретите и екскретите, на предметите, материјалите и во просторот или отстранување на поголемиот број микроорганизми.

Дезинфекцијата ќе се врши со механички и хемиски мерки:

- a) механичките мерки за дезинфекција се спроведуваат со чистење, стружење, метење, одмастување и перење, филтрација, вентилација.
- b) Хемиски мерки за дезинфекција подразбираат употреба на хемиски средства одобрени со важечките прописи при вирусни заболувања, со средства кои делуваат на вирусите и се врши со средства чија ефикасност е проверена како што се Ecosal, Bactosol, Dezental или антивирусни средства.

**Потребни услови :**

- A) санитарно-хигиенски безбедна магацинска просторија за чување/складирање на средствата ;
- B) Просторија за чување на техничка опрема и апарати за примена ;
- B) Просторија за чување на лична заштитна опрема.

**Лична заштитна опрема**, потребна за секој вработен најмалку по еден комплет:

1. Заштитна работна облека и покривка за глава;
2. Заштитни очила;
3. Пластични ракавици и обувки за еднократна употреба(каљачи);
4. Заштитни гумени или кожни ракавици отпорни на хемикалии;
5. Заштитни гумени обувки и
6. Специјална заштитна маска со соодветни филтри (за органски пареи и честички, за прашоци и аеросоли) прилагодени на физичко-хемиските својства и најмалку еден резервен филтер.

За секоја самостојна екипа треба да има обезбедено:

1. Еден комплет опрема за давање прва помош со соодветни антидоти за сите отрови со кои се работи и основни симптоматски лекови кој мора да го чува одговорното лице за работа со хемикалии;
2. Еден мерач на крвен притисок и стетоскоп и
3. Упатство за давање на прва помош во случај на труење.

**Во зоната на карантин се спроведува дезинфекција на :**

- 1.Јавните отворени површини: улици ,тротоари,паркови,игралишта,шеталишта,паркинг простори и слично.
- 2.Простории во институции кои работат со ограничено работно време од 08.00-14.00 часот: аптеки,банки,пошта,бензиски пумпи и продавници за храна и производство на храна .
3. Јавна здравствена установа:ЈЗУ Општа болница со проширена дејност Дебар(ЈЗУ ОБПД Дебар)
- 4.Дезинфекција на сите возила при излез од зона на карантин.

**ПРОТОКОЛ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИЈА ВО ЗОНА НА КАРАНТИН  
ОПШТИНА ДЕБАР /ЦЕНТАР ЖУПА**

Пред почетокот на вршење на дезинфекција во објекти каде што се наоѓа храна треба да се заштити храната од можно контаминирање, како и да се применуваат средства кои не оставаат мирис и трага на храната.

**Механичката дезинфекција се должни да ја спроведуваат ЈКП Дебар и сите правни субјекти во своите простории.**

Хемиската дезинфекција ја спроведуваат екипи на Дирекцијата за заштита и спасување со своја опрема и обучен персонал.

**Дезинфекцијата на јавните отворени површини** се спроведува со дезинфекционо средство натриум хипохлорид (Bactosal, Ecosal) 2%. Прскањето да ја опфати областа околу болницата, здравствените установи, општините и задолжително по улиците каде што живеат лицата позитивни на корона вирус и лицата контакти на позитивните лица кои се во самоизолација /здравствен надзор, согласно податоци добиени од епидемиологот при ЈЗУ ЦЈЗ Дебар(д-р.Ментор Мела)која се ажурира на дневна основа.

Првата дезинфекција се спроведува во 05.00 часот наутро,  
Втората дезинфекција е во 17.00 часот .

2.Дезинфекцијата на **работни површини** од пултовите и шалтерите во ходници, чекални, на кваки и врати во ЈЗУ ОБПД Дебар , аптеките, банките, продавници, ЈКП наплатни служби, се спроведува со полиалкохолан раствор (Ecosal forte) или друг антивирусен препарат.

**Подните површини** се дезинфицираат со раствор од дезинфициенс Bactosal (припрема на раствор 400мл Bactosal во 10l вода) или Dezentol 5% (400ml Dezentol во 10л вода) или друг антивирусен препарат.

Дезинфекцијата во објектите во кои е дозволена работа се спроведува по завршување на работното време и извршената механичка дезинфекција(чистење на објект/просториите) во 15.00 часот.

Дезинфекцијата во ЈЗУ ОБПД Дебар се спроведува најмалку три пати дневно на секои 8 часа.

**Дезинфекција на сите возила при излез од зона на карантин** се спроведува како хемиска дезинфекција со антивирусен препарат на двата безбедносни определени пункта, со користење на автоматска дезбариера дадена на реверс од АХВ (Агенција за храна и ветеринарство) од страна на екипа на Дирекцијата за заштита и спасување.